

ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!

ИЗБОРНА ПРОГРАМА

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017



ЗА ОПШТИНА

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ



ЛЕВИЦА

- 1. Обновување и одржување на постојните паркови и разгледување на локација за создавање на нови парк зони**
 - Со приоритет кон Волково, Ново Село, Кисела Јаболка, Стопански Двор, како лишени од истото.
- 2. Чистење и одржување на коритото на реката Лепенец, како и воспоставување на ред од дивото истурање на градежен шут**
- 3. Масовно пошумување на ридовите**
- 4. Мерка за голем насад на зимзелени дрвја во урбаните делови**
- 5. Изготвување на студија за главните причинители на загадувањето на водата, воздухот и почвата во општина Ѓорче Петров**
- 6. Воспоставување ред и контрола на тоа каде се исфрлаат фекалните цистерни**
- 7. Соодветно транспортирање на сметот**
 - Паралелно со планот за општинскиот рециклирачки центар
- 8. Изготвување извештај за состојбата на снабденост и ресурсите на употребата на чиста вода за пиење, како и за индустриска вода**

9. Општината да спроведе конкретни проекти што ќе го намалат и/или елиминираат загадувањето

- Кампањи за подигање јавна свест, општински програми за компостирање и рециклирање, погони за селекција и рециклирање на отпад, примена на зелени технологии, итн.

10. Општината да спроведе конкретни проекти за намалување на негативните последици од климатските промени-зелено производство на електрична енергија

- Соларна, геотермална, ветерници, урбани градини, субвенционирање јавен превоз, субвенционирање енергетски ефикасни градби итн.



ОБРАЗОВАНИЕ

1. Воведување бесплатен оброк во основните училишта

- Оброк со домашно готвена храна од кујни.

2. Воведување на едукативни и интерактивни бесплатни екскурзии во основните училишта

- Чија што програма ќе биде усвоена заедно со поширока дебата и планирање со советот, директорите на училиштата и наставниците.

3. Задолжително реновирање на тоалетите во сите училишта

4. Воведување на сите неопходни и дополнителни безбедносни мерки на улиците до училиштата

5. Изградба на градинка во реонот на Волково



СОЦИЈАЛНИ МЕРКИ

- 1. Разгледување на можноста за формирање мини пазар во околицата на Волково, каде што земјоделците од тој регион ќе си ги пласираат производите**
- 2. Обезбедување на мерка за субвенционирање на старите покриви**
 - Со што приоритет ќе имаат старите канцерогени азбестни талпи но и ќерамидните оштетени покриви. Колку што е поголема оштетеноста а помал приходот, поголема ќе биде и субвенцијата.
- 3. Субвенција за соларни панели**
- 4. Овозможување бесплатни консултации со агроном на земјоделците и изготвување на план од страна на општината на кој начин ќе го прави ова**
- 5. Изградба/пренамена на општински локал каде што ќе бидат сместени загрозените лица**
 - Во кој што ќе имаат работа и поддршка од стручен кадар, и каде што ќе се планираат и разгледуваат начини за нивно самоодржување, во тој локал, целосно или делумно.
- 6. Изградба на општински рециклирачки центар во кој што приоритет на вработување ќе имаат егзистенцијално загрозените и економско слабите поединци**

7. Свикување на сите граѓани кои изработуваат некакви производи од хоби, занает, талент, а немаат бизнис и пласирање на нивните изработки три пати неделно на одредено место
8. Обезбедување бесплатна служба за домашна посета со основна медицинска нега, за најстарите и лицата со посебни потреби

IV ИНФРАСТРУКТУРА

1. Асфалтирање на сите неасфалтирани улици
2. Спроведување на гасификација
3. Спроведување на водовод во Никиштани
4. Детална изработка на ДУП
 - Легализирање, конкретизирање, планирање;
 - Транспарентно спроведување на ДУП во период од 2-4 години.
5. Спроведување на обична канализација и атмосферска канализација

6. Воведување на фреквентни 22ки за време на шпиц периодот, од 7-9 часот и од 15-17
7. Ревизија на индивидуалните придонеси од 500 € и истиот тој проект за канализација
8. Изградба на неколку јавни тоалети
9. Ревизија на сите тендери
10. Проценка и обезбедување на општински средства за справување со природни непогоди (поплави, земјотреси, пожари)

V СПОРТ

1. Изградба на затворен / отворен базен во општина Ѓорче Петров
2. Уредување на кејот и продолжување на патеката со поставување на реквизити за вежбање
3. Поврзување и планирање на единствена велосипедска патека која што ќе изнуди излегување од Волково кон Бардовци/Карпош

VI

КУЛТУРА

1. Организирање на културно лето во Горче Петров, со што програмата би биле вклучени по неколку дена за разни категории на публика. Пример: Детски претстави, Драмски комедии, Алтернативна музичка програма, Народни изворни изведувачи
2. Изградба на мини-Скејт парк во Горче Петров

VII

СТОП НА КОРУПЦИЈАТА

1. Нулта толеранција
 - Кон изигрувањето на законите и злоупотребата на моќта и надлежностите на општинските функционери;
 - При располагањето со општинските пари, при склучувањето на тендерите;
 - При промената на урбанистичките планови и слично.
2. Периодично издавање на финансиски извештај за трошењето на јавните средства еднаш на 6 месеци
3. Намалување на бројот на членови (таму каде што бројот е голем) во управните одбори и нивна професионализација

VIII

РАБОТНИЧКИТЕ ПРАВА КАКО ПРИОРИТЕТ

4. Намалување на високите хонорари на членовите на управните одбори на ниво од дневница на просечна плата
5. Јавно објавување на лицата кој направиле одредени договори/ тендери, за да се има во предвид сносењето на одговорност
1. Департизација на работните места под патронат на општината да бидат оние што се најквалитетни, а не да бидат поставувани оние кои имаат најјаки партиски врски
2. Почитување на работничките права на вработените во општинската администрација и во институциите под надлежност на локалната самоуправа
3. Овозможување непречено синдикално организирање во општинската администрација и во

институциите под надлежност на локалната самоуправа

4. Заложба општината да се вложи да се направат законски измени со кои бројот на мандати на градоначалниците ќе се ограничи на два
5. Заложба општината да се вложи да се направат законски измени со кои ќе се ослободат инструментите на непосредната демократија во локалната самоуправа

6. Намалување на потребниот процент граѓани кои можат да бараат распишување на локален референдум од 20 на 10%

7. Намалување на потребниот процент граѓани кои можат да иницираат свикување на собир на граѓани на локално ниво или да организираат граѓанска иницијатива на локално ниво од 10 на 5%.


IX

СТОП НА НЕХУМАНИОТ ТРЕТМАН НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

1. Доследно спроведување на програмата Залови-стерилизирај-вакцинирај-врати
2. Казнивост и нулта толеранција за убивање (на било каков начин) бездомни животни како решение на проблемот
3. Изградба на парк за кучиња
4. Замена на запрежните коли со доделување на нископотрошни возила и соодветна рехабилитација и сместување на коњите
5. Разгледување и планирање за изградба на хуман стационар за бездомните кучиња во Горче Петров



16



ЗА ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ



ПРОМЕНА, НЕ ЗАМЕНА!

Целосната верзија на Изборната програма на Левица може да ја видите на веб страницата на партијата: www.levica.mk